

## Досие на годишен план

За период 2019 - Верзија 4

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Основен суд Свети Николе**

I.1.2) Адреса: **Ленинова бб**

I.1.3) Град и поштенски код: **Свети Николе 2220**

I.1.4) Интернет адреса:






I.1.5) Лице за контакт: **Марија Петкова**, адреса на е-пошта: **marija\_stoileva@yahoo.com** телефон/факс: **076482044/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план


Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
хартија за печатење и фотокопирање	30000000-9	Стоки		Февруари		
Информатичка опрема	30200000-1 30230000-0 48620000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Јуни		 
Набавка на опрема за греење и климатизација	39717000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	Јуни	Се обезбедени дополнителни финасиски средства со Решени бр.01-330/15 од 06.02.2019 година од Судски буџетски совет за наведената набавла	
Печатен материјал, ситен канцелариски материјал и тонери	30000000-9 UB05-6 22800000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Септември		
Масло за горење екстра лесно (ЕЛ-1)	09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Октомври		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Услуги за користење на фиксна телефонија	64200000-8	Услуги		Август		
Интернет услуги	72400000-4	Услуги		Ноември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Реконструкција на кров на судска зграда	45200000-9	Работи	Набавки од мала вредност	Октомври	Предметната јавна набавка планирана за во месец јуни, се менува и се планира да отпочне во месец Октомври поради потребата од прибавување на Одобрение за реконструкција на кров, кое Одобрение е донесено од страна на Општина Свети Николе под бр.1002-55 од 04.10.2019 година.	

Датум на првична објава на ЕСЈН **29.01.2019**

Датум на објава на верзија **14.10.2019 10:09**